

Врз основа на член 163 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 53, став 2 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411, 5 ноември 2018 година), и Одлуката на Наставно-научниот совет на ФЗНХ (бр. 02-878/9 од 4.11.2022 год.), деканот на **Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје**, распишува

## **ИНТЕРЕН ОГЛАС**

**за избор/реизбор на демонстратори за академската 2022/2023 година Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје**

Се распишува оглас за избор на демонстратори, како помошници во наставно-образованиот процес на прв циклус студии за академската 2022/2023 година, и тоа:

### **1. Еден демонстратор во научна област: Ентомологија , на предметните програми:**

- **Општа ентомологија** - фонд часови (3+2+2) на студиската програма (фито);
- **Специјална ентомологија I** - фонд часови (3+2+2) на студиската програма (фито);
- **Специјална ентомологија II** - фонд часови (3+2) на студиската програма (фито);
- **Ентомологија со фитофармација** - фонд часови (3+2) на студиските програми ( п, кбх, олв);
- **Ентомологија со интегрална заштита** - фонд часови (3+2+2) на студиските програми (п, хорти, олв, еко);

### **2. Еден демонстратор во научна област: Агроекономика, на група предмети на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, со фонд на часови (3+2+2).**

### **3. Еден демонстратор во научна област: Биохемија, на предметните програми:**

- **Биохемија** - фонд на часови (3+2+2) на студиска програма (пзп) во III семестар и фонд на часови (3+2+2) на студиски програми (ае, аб, еко, п, олв, хор, фито) во I семестар;
- **ГМО** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп, аб, кбх) во V семестар и фонд на часови (3+2+2) на студиски програми (фито, пзп) во III семестар;
- **Молекуларна биологија на животинска клетка** - фонд на часови (3+2) на студиски програми (пзп ап, аб) во V семестар, и фонд на часови (3+2+2) на студиски програми (аб, пзп\* / пзп\*\*) во III семестар.

### **Критериуми за избор во демонстратор**

Кандидатите треба да ги исполнуваат минималните критериуми предвидени во Законот за високото образование („Сл. весник на РМ“ бр. 82/2018), Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр. 411 од 5 ноември 2018 година).

### **За точката 1**

- кандидатите треба да имаат завршено прв циклус (додипломски) студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во состав на УКИМ, на една од студиските програми на Факултетот, со просечна оценка од најмалку 8,00 (осум);
- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии во соодветна област, студиска програма Фитомедицина модул Ентомологија, или на друга соодветна или сродна студиска програма.

### **За точката 2**

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област – Агроекономика, студиска програма АЕ или на соодветна или сродна студиска програма на некоја од високообразовните установи во земјата.

### **За точката 3**

- кандидатите треба да се студенти на втор или трет циклус студии на ФЗНХ во соодветната област – Биохемија, студиска програма КБХ или на соодветна или сродна студиска програма на некоја од високообразовните установи во земјата.

### **Кандидатите треба да ги достават следните документи:**

- Пријава за позицијата на која аплицираат согласно Интерниот оглас;
- Доказ (потврда за редовно запишан семестар) дека се студенти на втор циклус (магистерски) или трет циклус на студии (докторски студии) на соодветна област / студиска програма;
- Уверение за предвидени и положени испити (со оценки за положените испити), доколку кандидатот има положени испити;
- Доказ за завршен прв циклус студии според ЕКТС и освоени најмалку 240 кредити со просечна оценка за завршени студии (минимум 8,0) – Уверение за завршен прв циклус студии;
- Кратка биографија (активности во периодот на студирање, контакт тел./ e-mail);
- Потврда за активно познавање на македонски јазик, доколку студиите ги имаат завршено на некој друг јазик.

### **Факултетот го задржува правото да не ги ангажира избраните демонстратори, доколку во летниот семестар нема доволен фонд на часови, односно предмети.**

Демонстраторите се избираат за ангажман во академската 2022/2023 година, односно до 30.9.2023 година.

Документите се доставуваат на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, ул. „16 Македонска бригада“ бр. 3 – Скопје, во рок од 5 работни дена од денот на објавувањето на Интерниот оглас, односно 7.11.2022 година (понеделник).

Интерниот Оглас е објавен на веб страната на факултетот [www.fznh.ukim.edu.mk](http://www.fznh.ukim.edu.mk)